



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 25 јануари 1982  
Скопје  
Број 1                      Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

1.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА ВО ПРЕСМЕТКАТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

#### Член 1

Во Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), Раздел 4 — Извршен совет на Собранието на СРМ, се вршат следниве изменувања и дополнувања на средствата за посебни намени:

1. Во Позицијата 31 — Материјални трошоци, износот 3.312.000 динари се заменува со 4.500.000 динари.

2. Во позицијата 34 — Патни и дневни трошоци, износот 2.300.000 динари се заменува со 1.800.000 динари.

3. Во Позицијата 37 — Трошоци за одржување на објектите и превозните средства за потребите на Републиката, износот 18.000.000 динари се заменува со 19.200.000 динари.

4. Во Позицијата 39 — Трошоци за приеми и пречеци, износот 1.500.000 динари се заменува со 2.500.000 динари.

5. Во Позицијата 40 — Трошоци за Авиослужбата, износот 7.500.000 динари се заменува со 5.312.000 динари.

6. Во Позицијата 41 — Набавка на опрема за републичките органи на управата, износот 1.000.000 динари се заменува со 300.000 динари.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2430/1  
24 декември 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

2.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77) и член 9 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА**

#### Член 1

Во Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), во Раздел 68 —

Средства за компензации, премии, регреси и за пополнување на стоконите резерви, се вршат следниве измени:

— во позицијата 623 — Компензации на цената во железничкиот сообраќај, на струјата од термоелектраните во Републиката, на жичарите и на лебот, износот „513.600.000“ се заменува со износот „605.600.000“;

— во позицијата 624 — Регреси за повластици во патниот сообраќај, за минерални губрива и семенски материјал за пченица, износот „93.000.000“ се заменува со износот „71.000.000“; и

— во позицијата 625 — Премии за стимулирање на производството на пченица, шеќерна репка, сончоглед и маслодајна репка, како и на некои други прехранбени производи што ќе ги определи Извршниот совет на Собранието на СРМ, износот „300.000.000“ се заменува со износот „230.000.000“.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2412/2  
28 декември 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

3.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО**

1. Се разрешува од функцијата советник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство Славко Гелевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2342/1  
17 декември 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

4.

Врз основа на член 88 став 5 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78), републичкиот секретар за наука и образование пропишува

## П РА В И Л Н И К

### ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

#### Член 1

Организацијата и работата на семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во училиштата за основно образование и воспитувачите во ученичките домови (во натамошниот текст: стручно и педагошко усовршување на наставниците) се регулира со овој правилник.

#### Член 2

Под стручно усовршување се подразбира усовршување во структурата односно во областа за која наставникот е способен да ја остварува воспитно-образовната дејност.

Под педагошко усовршување се подразбира усовршување од областа на педагогијата, психологијата и методиката на воспитно-образовната дејност.

Стручното и педагошкото усовршување се заснова врз идејните основи на марксизмот како научна основа за изградба на социјалистичко самоуправно општество и врз практиката на социјалистичкото самоуправање.

#### Член 3

Стручното и педагошкото усовршување се остварува преку семинари, советувања, консултации, менторство и самообразование и други форми на стручно и педагошко усовршување.

#### Член 4

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира за секоја наставна дисциплина одделно или за две или повеќе сродни наставни дисциплини по кои наставниците изведуваат настава.

#### Член 5

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците го организираат основните училишта, заводите за унапредување на образованието и воспитувањето, високообразовните организации за образование на наставници и стручни педагошки организации и здруженија.

#### Член 6

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува на соодветните високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри.

#### Член 7

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува според утврдени програми за сите форми на воспитно-образовната дејност во основните училишта.

Со цел наставниците да се запознаат со развојот на научните дисциплини, да ги продлабочат своите стручни знаења и да владеат со најновите воспитно-образовни методи и наставни средства, високообразовните организации за образование на наставници во соработка со заводите за унапредување на образованието и воспитувањето и основните училишта, ги изработуваат и програмите за стручното и педагошкото усовршување на наставниците.

#### Член 8

Програмите за стручно и педагошко усовршување на наставниците, на училиштата им ги доставуваат организаторите два месеци пред повикувањето на наставниците на стручно и педагошко усовршување. При доставувањето на програмите наставниците се известуваат за почетокот на усовршувањето.

#### Член 9

Времетраењето на стручното и педагошкото усовршување се определува со програмите.

Времето на изведувањето на стручното и педагошкото усовршување го определуваат организаторите од член 5 на овој правилник, со заемно договарање.

Семинарите, по правило, се организираат во времето кога не се изведува настава во основните училишта.

#### Член 10

На стручно и педагошко усовршување наставниците се повикуваат до навршувањето на 25 години работен стаж.

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира на секои 4 години почнувајќи од втората година од вработување во основно училиште.

#### Член 11

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се евидентира преку водење дневник за работа и личен картон на наставникот кој е вклучен во стручно и педагошко усовршување.

Евиденцијата ја водат организаторите од член 5 на овој правилник.

#### Член 12

За учеството на стручното и педагошкото усовршување на наставникот му се дава писмено мислење, во кое покрај степенот на усвоените знаења, како и мислење за постигнатите резултати на наставникот, се внесуваат и податоци за времетраењето и содржината на стручното и педагошкото усовршување.

#### Член 13

За наставниците кои не навршиле две години работа во настава, заводите за унапредување на образованието и воспитувањето во соработка со високообразовните организации за образование на наставници и со основните училишта организираат посебни форми за стручно и педагошко усовршување.

За следењето на работата на наставниците од став 1 на овој член, по предлог на основното училиште во кое наставникот изведува настава, Заводот за унапредување на образованието и воспитувањето определува поискусен наставник (ментор) кој во текот на следењето врши увид во работата на наставникот и организирано и систематски му дава насоки и совети во неговата работа.

#### Член 14

Наставниците во основните училишта стручно и педагошки се усовршуваат преку посетување на семинари, советувања, симпозиуми, дискусии и други форми што ги организираат други организации, заедници и здруженија.

Стручното и педагошкото усовршување наставниците го остваруваат и со следење на соодветни програми преку средствата за јавно информирање и комуницирање.

#### Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-3833/1

17 декември 1981 година

Скопје

Републички секретар  
за наука и образование,  
Анатоли Дамјановски, с. р.

5.

Врз основа на член 14 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување постојани средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“, бр. 31/81), републичкиот секретар за финансии пропишува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ И ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕТО НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

1. Со ова упатство се пропишува начинот на издавање и амортизацијата на обврзниците на задолжителниот заем (во натамошниот текст: обврзници) како и начинот на евидентирањето на постојаните средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Фондот).

2. Издавањето на обврзниците на износот на постојаните средства на Фондот, се врши врз пресметката на уплатените средства на Фондот на образецот „СРФ“ — Пресметка на постојаните средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта што ја поднесуваат организациите на здружен труд (во натамошниот текст: уплатувачи на заемот), а која е составен дел на ова упатство.

Образецот „СРФ“ се доставува на Фондот, во два примероци, во рокот определен за доставување на завршната сметка.

Ако Фондот утврди дека уплатите искажани во образецот „СРФ“ не одговараат на уплатите извршени во текот на уплатниот период според списокот на уплатувачите на заемот, ќе му ја врати пресметката на подносителот. Подносителот е должен, во рокот што ќе го утврди Фондот, да ги изврши потребните исправки, да ги отстрани недостатоците и наново да ја достави пресметката на Фондот.

Уплатувачот на заемот, врз основа на конечната пресметка според завршната сметка, преку Службата на општественото книговодство, со посебен налог, врши уплата или повраќај на разликата по заемот.

Враќањето на уплатениот заем на уплатувачот чија годишна пресметка е завршена и вклучена во списокот за издавање на обврзница се врши по враќувањето на обврзниците од страна на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје (во натамошниот текст: Банката), во рок од два месеци од денот на утврденото право за враќање на заемот.

3. Врз основа на податоците од точка 2 на ова упатство, Фондот врши пресметка и составува список на уплатувачите на заемот.

Списокот од став 1 на оваа точка, врз основа на кој се издаваат обврзниците, ги содржи следниве податоци:

- 1) бројот на жиро-сметката и на седиштето на уплатувачот на заемот;
- 2) назив на уплатувачот на заемот;
- 3) износ на уплатениот заем;
- 4) износ на пресметаната интеркаларна камата;
- 5) вкупен износ на заемот за кој се издава обврзница.

4. Списокот од точка 3 на ова упатство Фондот е должен да ѝ го достави на Банката до 30 јуни во тековната година за претходната година.

5. Врз основа на списокот на уплатувачите на заемот од точка 3 на ова упатство, примен од Фондот, Банката им издава обврзници на уплатувачи-

те на заемот до 31 декември тековната година за претходната година на начин што ќе го определи Банката.

По истекот на рокот од став 1 на оваа точка Банката обврзниците што не можела да им ги врати на уплатувачите на заемот на нивната адреса што е назначена во списокот ќе им ги достави на уплатувачите на нивно писмено барање.

6. Обврзниците им се издаваат на уплатувачите на заемот на годишниот износ на заемот уплатен до 15 март тековната година за претходната година, зголемен за износот на пресметаната интеркаларна камата согласно член 8 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување постојани средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта.

7. Обврзниците се издаваат на износот на заемот за секој уплатувач на заемот поодделно.

8. Обврзниците се состојат од 2 дела и тоа:

— плашт на обврзницата и талон, кој содржи 13 еднакви годишни ануитетски купони.

1) Плаштот на обврзницата го содржи следниот текст:

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број на обврзницата \_\_\_\_\_ Серија \_\_\_\_\_

#### ОБВРЗНИЦА НА ДОНЕСУВАЧ

за уплатен задолжителен заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 19— година

На \_\_\_\_\_ динари кој износ ќе го исплати Стопанската банка — Здружена банка — Скопје од името и за сметка на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Републиката) во 13 (тринаесет) еднакви годишни рати, со 5% годишна камата.

Првата отплата со каматата (ануитет) втасува по три години од денот на истекот на годината за која заемот е уплатен.

Обврската според оваа обврзница се намирува врз основа на ануитетските купони кои претставуваат нејзин составен дел. Со исплатата на последниот купон престанува обврската на Републиката според оваа обврзница.

Во Скопје на \_\_\_\_\_ 19— година.

#### РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ“

Грбот на плаштот на обврзницата го содржи следниот текст:

„Оваа обврзница се издава врз основа на Законот за задолжителниот заем за обезбедување постојани средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“, број 31/81).

Работите на издавање и амортизација по оваа обврзница ги врши, од името и за сметка на Републиката, Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

Правото на наплатата на одделни ануитетски купони од оваа обврзница застарува за три години од денот на втасаноста на наплатата.

Забелешка:

Овде треба да се запише амортизациониот план“.

2) Текстот на талонот, односно ануитетските купони број 1 до 13 гласи:

а) на предната страна од купонот:

„Купон за обврзницата по заемот за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта.

За 19— година.

Износот од \_\_\_\_\_ динари по овој купон  
втасува за исплата на 1. 01. 198— година“;  
б) на грбот од купонот:

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-  
НИЈА“.

9. Амортизација на издадените обврзници врши  
Банката. Втасаните купони од обврзниците упла-  
тувачите на заемот и ги поднесуваат на Банката  
заради наплата.

Купоните од обврзниците можат да ги напла-  
туваат и физички лица што дошле во посед на  
обврзниците, односно на купоните на обврзниците.

10. Обврзниците што се загубиле се амортизи-  
раат во согласност со член 40 од Законот за хар-  
тиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, број  
40/78).

11. Ова упатство влегува во сила осмиот ден  
од денот на објавувањето во „Службен весник на  
Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-2871/1  
25 декември 1981 година  
Скопје

Републички секретар  
за финансии,  
Ристо Филиповски, с. р.

Образец „СРФ“

Републички фонд за кредитирање  
на побрзиот развој на стопански не-  
доволно развиените краишта

Уплатувач \_\_\_\_\_  
Место \_\_\_\_\_  
Улица \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_

### П Р Е С М Е Т К А

на постојаните средства на Републичкиот фонд за  
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-  
доволно развиените краишта за 19— година.

Уплата и пресметување на средствата за период-месец	Реден број	Датум на уплатата	Износ во динари без пари
1	2	3	4
	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
Вкупно уплатен заем до 31 декември 19— година	19		
	20	xxxx	
	21		
	22		
	23		
Уплата на разликата според завршна сметка Вкупно уплатен заем од 1 јануари до 15 март 19— година (ред. бр. 21 до 24)	24		
	25	xxxxx	

1	2	3	4
Вкупно уплатен заем (реден број 20+25)		26	xxxx

Датум \_\_\_\_\_ 19— година

ПОТПИС  
НА ОБЛАСТЕНО ЛИЦЕ НА УПЛАТУВАЧОТ  
НА ЗАЕМОТ

М. П.

Упатство за пополнување на образецот „СРФ“

Во колоната 2 се запишува месецот за кој е  
извршена уплатата на заемот. Ако со еден налог е  
уплатена аконтацијата за повеќе месеци, се запи-  
шуваат месеците на кои уплатата се однесува. На  
пример, при уплатата за периодот јануари—март  
ке се внесе: „За јануари, февруари и март“. Ако  
аконтацијата за еден месец е уплатена со повеќе  
налози, соодветните податоци од секој налог се  
внесуваат под посебни редни броеви на колоната 2.

Како датум на уплата во колона 3 се внесу-  
ва датумот на изводот на жиро-сметката, т.е. де-  
нот кога е товарена жиро-сметката на уплатувачот  
на заемот.

Месеците се обележуваат со арапски двоциф-  
рени броеви, и тоа: јануари со „01“, февруари со  
„02“, ноември со „11“ итн. На пример уплатата из-  
вршена на 25 февруари се искажува во колоната  
3 со „25.02“.

Во колоната 4, ред. број 01 до 19 се внесуваат  
само ефективните уплати извршени во корист на  
жиро-сметката на Фондот до 31 декември на прес-  
метковната година. Во таа колона, под ред. број  
21, 22 и 23 се внесуваат уплатите на заемот во  
наредната година по основ на обврските за годи-  
ната за која се врши пресметување на заемот (де-  
кемвриска аконтација и сл.), што се извршени за-  
клучно со 15 март наредната година.

Под ред. број 24 се запишува износот на упла-  
тената разлика утврдена со завршна сметка.

За износите на враќањата на заемот извршени  
во текот на пресметковниот период се намалуваат  
поранешните уплати. На ист начин се постапува  
и при враќањето на уплатените аконтации според  
завршната сметка на уплатувачот.

Вратените уплати не се запишуваат во обра-  
зецот „СРФ“. Во случај на делумно враќање на  
заемот, во образецот „СРФ“ се запишуваат само  
првите уплати и тоа само до износот што останува  
како обврска според завршната сметка (износ што  
не се враќа).

### 6.

Врз основа на член 37 од Законот за општес-  
твените совети („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80)  
и член 45 од Деловникот на Републичкиот општес-  
твен совет за стопански развој и економска поли-  
тика, Републичкиот општествен совет за стопански  
развој и економска политика, на седницата одр-  
жана на 29 декември 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧ- КИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

1. За претседател на Републичкиот општествен  
совет за стопански развој и економска политика,  
со мандат од една година, се избира д-р Синиша  
Спасов, член на Претседателството на ССМ и де-  
легат на ССМ во Советот.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Дел. бр. 27/1-27  
31 декември 1981 година  
Скопје

Претседател на  
Советот,  
д-р Душан Вељковиќ, с. р.

7.

Врз основа на член 63 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет на VIII-та седница, одржана на 11. XII. 1981 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИК

1. Престанува употребата на учебникот „Литература за II клас на албански јазик“ од Љатиф Бериша и Исак Шема, издаден од Заводот за издавање учебници на САП Косово, а одобрен за употреба во училиштата со албански наставен јазик во СРМ од страна на Републичкиот педагошки совет со заклучок донесен на XVI-та седница, одржана на 12. V. 1978 година.

2. На учебникот му престанува употребата заради тоа што отстапува од новодонесените наставни планови и програми.

3. Одлуката да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-229  
15 декември 1981 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Илиевски д-р Митко, с. р.

8.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, одржана на 11. XII. 1981 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Хемија за I клас“ од Цветковиќ д-р Саво и Тошев д-р Димче, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-228  
15 декември 1981 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Илиевски д-р Митко, с. р.

9.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, одржана на 11. XII. 1981 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Прехранбена технологија I дел“ од инж. Александра Масин и Стефчева д-р Василка, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-227  
15 декември 1981 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Илиевски д-р Митко, с. р.

10.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 3 и 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, одржана на 11. XII. 1981 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Историја за VI одделение“, од Јордан Димовски, Благоја Чукарски и Владимир Дунимагоски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-226  
15 декември 1981 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Илиевски д-р Митко, с. р.

11.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 3 и 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, одржана на 11. XII. 1981 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Буквар за I одделение на турски јазик“ од Ариф Аго,

Нусрет Дишо-Улки и Чедомир Поповиќ, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-225  
15 декември 1981 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Илиевски д-р Митко, с. р.

## 12.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, одржана на 11. XII. 1981 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Логаритамски таблица“ од Мајцен, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-224  
15 декември 1981 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Илиевски д-р Митко, с. р.

## 13.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата по одржаната јавна расправа на 11 ноември 1981 година, донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за водовод и канализација, донесена од Работничкиот совет на Комуналната организација „Брегалица“ од Делчево, број 0201-47/5 од 9 февруари 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Комуналната организација „Брегалица“ во Делчево на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 49/81 од 24 септември 1981 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што најде дека основано може да се постави прашањето за нејзината уставност и законитост.

4. Во претходните испитувања и на јавната расправа Судот утврди дека оспорената одлука е до-

несена на 9 февруари 1981 година од Работничкиот совет на Комуналната организација на здружениот труд „Брегалица“ од Делчево. Судот исто така утврди дека со оваа одлука се утврдени условите и начинот на користењето на комуналните услуги, објекти и инсталации, како и правата и обврските на корисниците и давателите на услугите (изградба, одржување, реконструкција и користење на водоводната и канализационата мрежа и објекти).

5. Според точката 20 од став 2 на член 185 од Уставот на СР Македонија во општината, покрај другото, се определуваат општите услови за вршење на дејностите на комуналните и слични организации. Согласно, пак, ставот 1 на член 12 од Законот за работењето и управувањето на организациите на здружениот труд што вршат комунални дејности од посебен општествен интерес („Службен весник на СРМ“ бр. 36/77), условите и начинот на користењето на комуналните услуги, објекти и инсталации, како и правата и обврските на корисниците и давателите на услугите се утврдуваат со прописи на општината.

Со оглед на тоа што условите и начинот на користењето на комуналните услуги како и правата и обврските на корисниците и давателите на услугите ги пропишала комуналната организација, а не Собранието на општина Делчево, Судот смета дека оспорената одлука не е во согласност со точката 20 став 2 на член 185 од Уставот на СР Македонија и со ставот 1 на член 12 од Законот за работењето и управувањето на организациите на здружениот труд што вршат комунални дејности од посебен општествен интерес.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 49/81  
11 ноември 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

## 14.

Уставниот суд на Македонија, врз основа членот 419, став 2 од Уставот на СР Македонија, членот 15, став 1, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 декември 1981 година, донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците во работната заедница на органите на управата и стручните служби на Собранието и на Извршниот совет на општината Чаир во Скопје, донесен од работниците во работната заедница на органите на управата и стручните служби на Собранието и на Извршниот совет на општина Чаир на собир одржан на 8 декември 1978 година, во времето на неговото важење бил во спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд и не бил во согласност со членот 223 од Законот за државната управа.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во работната заедница на органите на управата и стручните служби на Собранието и на Извршниот совет на општината Чаир во Скопје на начинот предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 84/81 од 16 октомври 1981 година, поведе постапка за оценување законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што

основано се постави прашањето за неговата спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд како и за неговата согласност со членот 223 од Законот за државната управа и со уставното начело на заемност и солидарност во распределбата на средствата за заедничка потрошувачка.

4. Во претходната постапка Судот утврди дека оспорениот правилник е донесен на собир на работните луѓе во работната заедница. Судот исто така утврди дека во точката а) на став 1 од член 12 од оспорениот правилник е предвидено вреднување на основот стручна подготовка и тоа: висока стручна подготовка со 30 поени, виша стручна подготовка и ВКВ работници со 24 поени, средна стручна подготовка и КВ работници со 18 поени и другите видови стручна подготовка со 12 поени. Другите критериуми во правилникот се вреднувани со 1—5 поени (станбени услови), 2—20 (станбена површина), 5—10 (работен стаж).

Исто така, Судот утврди дека оспорениот правилник престанал да важи на 27 октомври 1981 година со влегувањето во сила на новиот правилник за решавање на станбените прашања на работниците во работната заедница.

5. Според членот 42 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73), давателот на стан на користење со општ акт ќе ги утврди начинот, условите и редот на првенството по кој ќе се даваат становите на користење, а согласно пак членот 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основните организации на здружениот труд со референдум одлучуваат, меѓу другите прашања определени во овој член од законот, и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка. Исто така, според членот 223 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), работниците во работната заедница на органот на управата со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Од наведените законски одредби произлегува дека работниците во основните организации на здружениот труд, а согласно ставот 3 на член 31 од Уставот на СР Македонија и членот 223 од За-

конот за државната управа, и работните луѓе во работните заедници на органите на управата, со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка. Со оглед на тоа што средствата кои во основната организација се издвојуваат за изградба или купување станови за работниците или кои се наменети за давање кредити или други погодности за решавање на станбените прашања на работниците, претставуваат средства за заедничка потрошувачка, Судот смета дека и самоуправниот општ акт, со кој се уредуваат основите и мерилата за нивната распределба, мора да биде донесен со референдум. Со оглед на тоа што оспорениот правилник е донесен на собир на работните луѓе, а не со референдум, Судот оцени дека тој не е во согласност со законот.

Во однос на точката а) на став 1 од членот 12, од оспорениот правилник, Судот смета дека определувањето критериуми за распределба на станови е самоуправно право на работниците во работната заедница за кои тие одлучуваат самостојно и во согласност со уставното начело на заемност и солидарност. Понатаму, Судот смета дека при утврдувањето редот на првенство за доделување станови на работниците мора да се имаат предвид како социјалните критериуми така и критериумите кои се сврзани со работите и задачите кои ги извршува работникот. Меѓутоа, во оспорената одредба од правилникот доминантно влијание е дадено на стручната подготовка, со што, според мислењето на Судот, се обезвреднува значењето на другите утврдени критериуми во постапката за утврдување редот на првенството, поради што Судот оцени дека оваа одредба не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност во распределбата на средствата за заедничка потрошувачка.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 84/81

10 декември 1981 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Тога Николовски, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1.

Врз основа на член 25 став 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електро-стопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 18. XII. 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА УПЛАТАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА

Член 1

За месеците ноември и декември 1981 година да престане уплатата на придонесите за научна

дејност од доходот и од личниот доход од работен однос, бидејќи планираните средства од овие придонеси се исполнети.

Член 2

Се овластува секретарот на Републичката заедница на научните дејности да ја реализира оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и Билтенот на заедниците.

Бр. 09-199

21 декември 1981 година

Скопје

Претседател,  
м-р Тодор Ановски, с. р.

2.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 18. XII. 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1982 ГОДИНА

##### I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1982 година се утврдуваат следниве стапки:

- 0,20% од доходот на основните организации на здружен труд;
- 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците.

##### II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-200  
21 декември 1981 година  
Скопје

Претседател,  
м-р **Тодор Ановски**, с. р.

3.

Врз основа на член 25 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 21. XII. 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА УПЛАТАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАУЧНА ДЕЈНОСТ ОД ДОХОДОТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА

##### Член 1

За месеците ноември и декември 1981 година да престане уплатата на придонесот за научна дејност од доходот и од личниот доход од работен однос, бидејќи планираните средства од овие придонеси се исполнети.

##### Член 2

Се овластува секретарот на Собранието на Републичката заедница на научните дејности да ја реализира оваа одлука.

##### Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“ и Билтенот на заедниците.

Бр. 10-217/1  
22 декември 1981 година  
Скопје

Потпретседател,  
д-р **Мирослав Горѓевиќ**, с. р.

4.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25, став 1, точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 21. XII. 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1982 ГОДИНА

##### I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1982 година се утврдуваат следниве стапки:

- 0,20% од доходот на основните организации на здружен труд;
- 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците.

##### II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 10-216/1  
22 декември 1981 година  
Скопје

Потпретседател,  
д-р **Мирослав Горѓевиќ**, с. р.

5.

Врз основа на член 25, став 1, точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 22. XII. 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА УПЛАТАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА

##### Член 1

За месеците ноември и декември 1981 година да престане уплатата на придонесот за научна дејност од доходот и од личниот доход од работен однос, бидејќи планираните средства од овие придонеси се исполнети.

##### Член 2

Се овластува секретарот на Републичката заедница на научните дејности да ја реализира оваа одлука.

##### Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и Билтенот на заедниците.

Бр. 11-110  
23 декември 1981 година  
Скопје

Претседател,  
дипл. инж. **Сејдо Теофиловски**, с. р.



6.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за самоуправниот интересни заедници на научните дејности и член 25, став 1, точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 22. XII. 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1982 ГОДИНА**

## I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1982 година се утврдуваат следниве стапки:

— 0,20% од доходот на основните организации на здружен труд;

— 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците.

## II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-109

23 декември 1981 година

Скопје

Претседател,

дипл. инж. **Сејдо Теофиловски, с. р.**

7.

Врз основа на член 25, став 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 22. XII. 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК НА УПЛАТАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАУЧНА ДЕЈНОСТ ОД ДОХОДОТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА**

## Член 1

За месеците ноември и декември 1981 година да престане уплатата на придонесот за научна дејност од доходот и од личниот доход од работен однос.

## Член 2

Се овластува секретарот на Републичката заедница на научните дејности да ја реализира оваа одлука.

## Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“ и Билтенот на заедниците.

Бр. 12-105

22 декември 1981 година

Скопје

Претседател,

проф. д-р **Христо Стамболиев, с. р.**

8.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за самоуправниот интересни заедници на научните дејности и член 25, став 1, точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 22. XII. 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1982 ГОДИНА**

## I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1982 година се утврдуваат следниве стапки:

— 0,20% од доходот на основните организации на здружен труд;

— 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците;

## II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-106

24 декември 1981 година

Скопје

Претседател,

проф. д-р **Христо Стамболиев, с. р.**

9.

Врз основа на член 25, став 1, точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 18. XII. 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК НА УПЛАТАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА**

## Член 1

За месеците ноември и декември 1981 година да престане уплатата на придонесите за научна дејност од доходот и од личниот доход од работен однос, бидејќи планираните средства од овие придонеси се исполнети.

## Член 2

Се овластува секретарот на Собранието на Републичката заедница на научните дејности да ја реализира оваа одлука.

## Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и Билтенот на заедниците.

Бр. 13-191

21 декември 1981 година

Скопје

Претседател,

проф. д-р **Петар Тофовиќ, с. р.**

**10.**

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25, став 1, точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности, Извршниот одбор на Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 18. XII. 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1982 ГОДИНА****I**

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1982 година се утврдуваат следниве стапки:

- 0,20% од доходот на основните организации на здружен труд;
- 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците.

**II**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-190

21 декември 1981 година  
Скопје

Претседател,  
проф. д-р **Петар Тофовиќ**, с. р.

**11.**

Врз основа на член 25, став 8 од Статутот на Општата самоуправна интересна заедница на научните дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 21. XII. 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК НА УПЛАТАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАУЧНА ДЕЈНОСТ ОД ДОХОДОТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА****Член 1**

За месеците ноември и декември 1981 година да престане уплатата на придонесот за научна дејност од доходот и од личниот доход од работен однос.

**Член 2**

Се овластува секретарот на Собранието на Републиката заедница на научните дејности да ја реализира оваа одлука.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“ и Билтенот на заедниците.

Бр. 14-394

21 декември 1981 година  
Скопје

Претседател,  
проф. д-р **Ристо Бузалков**, с. р.

**12.**

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за самоуправни интересни заедници на научните дејности и член 25 став 1, точка 8 од Статутот на Општата СИЗ на научните дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 21. XII. 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1982 ГОДИНА****Член 1**

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1982 година се утврдуваат следниве стапки:

- 0,20% од доходот на основните организации на здружен труд;
- 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците.

**Член 2**

Во 1982 година престанува уплатата на придонесите од личниот доход од вршење земјоделска дејност и од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, за задоволување потребите и интересите во научните дејности.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-393

22 декември 1981 година  
Скопје

Претседател,  
проф. д-р **Ристо Бузалков**, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ****13.**

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 25 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје, Собранието на СИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 24 декември 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1982 ГОДИНА****Член 1**

Висината на стапката на придонесот што го уплатуваат основните организации на здружен труд од доходот како приход на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје ќе изнесува 0,28%.

**Член 2**

Висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанството ќе изнесува 0,40%.

**Член 3**

Висината на стапката на придонесот од вршење земјоделска дејност изнесува 0,25% и придонес од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност по стапка од 1%.

## Член 4

Од денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката за висината на стапката на придонесите од доходот донесена на 26. XII. 1979 година, Одлуката за висината на стапката на придонесите од личен доход од работен однос од нестопанството, донесена на 5. III. 1980 година и Одлуката за висината на стапката од вршење земјоделска дејност, стопанска и нестопанска дејност, донесена на 27. II. 1976 година од Собранието на СИЗ за социјална заштита на град Скопје.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I. 1982 година.

Бр. 01-115

24 декември 1981 година

Скопје

Претседател,  
инж. **Благородна Горичанова**, с. р.

## ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРОБИШТИП

## 14.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 16/74 и 9/78) и член 11, 22, 23, 24 и 46 од Статутот на ОСИЗ на културата — Пробиштип, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 16 декември 1981 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП И НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1981 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд и работните луѓе од личен доход, заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општина Пробиштип и на Републичката заедница на културата за развојот на творештвото и културните дејности од општ интерес на Републиката за 1981 година.

## Член 2

Приходите од ОСИЗ на културата на општина Пробиштип и на Републичката заедница на културата ќе се остваруваат преку следните извори на приходи и следните стапки:

1. Придонесот од доходот на ОЗТ (распоредени во областите по Номенклатура од 1—11, по стапка од 0,81% се заменува и стои 0,96%.

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот на доход во организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80;

2. Придонес од бруто личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 0,75%;

3. Придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,40%;

4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1%;

5. Придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1%.

## Член 3

Придонесот од личен доход на ОЗТ (распоредени во областа по Номенклатурата од 1—11) по стапка од 0,81 се зголемува на 0,96 и се дели за:

- Општинската СИЗ на културата — Пробиштип, по стапка од 0,60%;
- за Републичката заедница на културата — Скопје, по стапка од 0,26% се заменува и стои 0,36%.

Придонесот од бруто личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 0,75 се дели за:

- Општинската СИЗ на културата — Пробиштип, по стапка од 0,55%;
- Републичката заедница на културата, по стапка од 0,20%.

## Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. Одлуката бр. 5/81 од 16 јануари престанува да важи.

Бр. 37/81

16 декември 1981 година

Пробиштип

Претседател,  
**Горѓи Топуков**, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ПРОБИШТИП

## 15.

Врз основа на член 55 и 56 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 34 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Пробиштип, Собранието на Заедницата, на својата редовна седница одржана на 29 декември 1981 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1982 ГОДИНА — ПРОБИШТИП**

Со оваа одлука се утврдува пресметковна стапка од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност што ги здружуваат работните организации и граѓаните за обезбедување средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Пробиштип.

## II

Пресметковната стапка за здружување средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Пробиштип изнесува:

- од личен доход од работен однос — 2,17%;
- од личен доход од земјоделска дејност — 1%;

- од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност (занаетчиска дејност) — 1%.

## III

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-64/1 од 27. III. 1981 година.

## IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 02-262/1

29 декември 1981 година

Пробиштип

Претседател,  
д-р **Добросав Димитриевски**, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —  
ТЕТОВО**

16.

Врз основа на член 25 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Тетово, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Тетово, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ  
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА  
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА  
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО**

1. Со оваа одлука се утврдува висината на стапките на придонесите што ги уплатуваат работните луѓе од доходот на основните организации на здружен труд од личен доход од работен однос, заради обезбедување средства на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Тетово.

2. Стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Тетово се утврдуваат во висина од:

- придонес од доход на ОЗТ од стопанство, по стапка од 0,38‰;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанство, по стапка од 0,30‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 2‰ и
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 2‰.

3. Пресметувањето и плаќањето на придонесите од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/78, 35/78, 9/79 и 2/80).

4. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Тетово, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 1/81 година.

Бр. 0301-126/1  
28 декември 1981 година  
Тетово

Претседател,  
д-р **Ирфан Каметнику**, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА  
ДЕЦАТА — ТЕТОВО**

17.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81) и член 34 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 25 ноември 1981 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА  
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА  
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА  
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА —  
ТЕТОВО ЗА 1982 ГОДИНА**

I

Со оваа одлука се утврдува пресметковната стапка за здружување средства во Општинската

самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово за 1982 година.

II

- Висината на пресметковната стапка изнесува:
- придонес од личен доход од работен однос, 1,85‰;
  - придонес од личен доход од земјоделска дејност, 0,15‰;
  - придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 1,85‰;
  - придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, 1,85‰.

III

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0801-1171 од 24. XII. 1980 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 0801-1271/4  
25 декември 1981 година  
Тетово

Претседател,  
**Керим Јонџи**, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА  
ДЕЦАТА — БИТОЛА**

18.

Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Битола, на седницата одржана на ден 25. XII. 1981 година, а врз основа на член 54 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Битола, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-  
СИТЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА  
НА ДЕЦАТА — БИТОЛА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, личен доход од земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, преку кои ќе се обезбедуваат средства за Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат за Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанство и нестопанство, по стапка од 1,85‰;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,09‰;
3. придонес од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,6‰;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,6‰.

Член 3

Стапките од член 2 на оваа одлука ќе се применуваат од 1 јануари 1982 година.

Бр. 03-04  
11 јануари 1982 година  
Битола

Претседател,  
**Василка Паскова**, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ПРИЛЕП****19.**

Согласно член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81) и член 31 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Прилеп, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Прилеп, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ СТАПКИ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ И ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1982 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува висината на пресметковните стапки за здружување средства за задоволување на личните и заедничките потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата во рамките на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Прилеп.

**Член 2**

За задоволување на потребите од член 1 од оваа одлука се здружуваат средства по пресметковна стапка:

- работниците од стопанските дејности од бруто личниот доход, по стапка од 1,85‰;
- работниците од општествените дејности од бруто личниот доход, по стапка од 1,85‰;
- земјоделците од личниот доход, по стапка од 0,22‰;
- работниците кои самостојно вршат дејност од личниот доход, по стапка од 1,85‰;
- работниците вработени кај граѓаните и граѓанско-правните лица од личен доход, по стапка од 1,85‰.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-280

25 декември 1981 година

Прилеп

Претседател,  
Јане Тодороски, с. р.**ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ — ПРИЛЕП****20.**

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 23 алинеја 10 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование, на седницата одржана на 24 декември 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 1982 ГОДИНА****Член 1**

Стапките на придонесите од личните доходи за финансирање на дејностите на основното воспита-

ние и образование на општина Прилеп за 1982 година изнесуваат:

- 6‰ од бруто личниот доход од работен однос од стопанство и нестопанство;
- 1,41‰ од личниот доход од самостојно вршење земјоделска дејност; и
- 5‰ од личниот доход од самостојно вршење стопанска и професионална дејност.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-318

24 декември 1981 година

Прилеп

Претседател,  
Петар Бачанов, с. р.**ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН****21.**

Врз основа на член 50 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), а во врска со член 22, став 1 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен, Собранието на Заедницата, на својата редовна седница, одржана на 30 декември 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД РЕСЕН****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонеси од личен доход од работен однос, од земјоделска дејност и од самостојна дејност, со што се обезбедуваат средства за финансирање на лиците на дејност на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата од Ресен.

**Член 2**

- Стапките на придонеси се утврдуваат на:
- придонес од личен доход од работен однос од стопанство и нестопанство (од бруто личен доход), по стапка од 1,85‰;
  - придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,02‰;
  - придонес од личен доход од самостојна дејност, по стапка од 0,55‰.

**Член 3**

Вработените во ЗК „Преспанско јаболко“ ООЗТ Земјоделие се ослободуваат од плаќање на стапката од членот 2, во висина од 100‰.

Вработените во Туристичката населба „Огешево“, „Преспатурист“, „Преспатранс“ и „Рибопреспа“ се ослободуваат од плаќање на придонесот од член 2 на оваа одлука, во висина од 50‰.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-275/1

30 декември 1981 година

Ресен

Претседател,  
Мирослава Стојчевска, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ВИНИЦА**

**22.**

Врз основа на член 55 и 56 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81) и член 14 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Винаца, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 17 ноември 1981 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1982 ГОДИНА**

**Член 1**

Пресметковната стапка за здружување на средствата во ОСИЗ за општествена заштита на децата за 1982 година, се утврдува и тоа:

- 2,85%, придонес од бруто личните доходи од стопанството и нестопанството;
- 0,10%, придонес од личен доход од земјоделска дејност и
- 1% придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 0201-99  
25 ноември 1981 година  
Винаца

Претседател,  
**Борис Тасев, с. р.**

**ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ШТИП**

**23.**

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78), Собранието на Заедницата за вработување — Штип, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1982 ГОДИНА**

**Член 1**

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на работниците во кои се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (бруто личен доход) по стапка од 0,60%.

**Член 2**

Одлуката ќе се применува во 1982 година.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 0201-24/21  
25 декември 1981 година  
Штип

Претседател,  
**Васиќ Александар, с. р.**

**ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП**

**24.**

Врз основа на член 16 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Штип, на седницата одржана на 29 декември 1981 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ, ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА**

**I**

Стапката на придонесот од доход на организации на здружен труд и установи што остваруваат доход и стапките на придонесот од личен доход на граѓаните се утврдуваат:

1. 0,15% — од доходот на работните организации на здружен труд;
2. 0,90% — од бруто личен доход од работен однос во нестопанството;
3. 2% — од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска дејност;
4. 2% — од личен доход од самостојно вршење на други стопански дејности;
5. 2% — од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности.

**II**

Досегашните броеви во колоната 2 од образецот „ПДЗ“ на кој се пресметува придонесот од доходот на основните организации на здружен труд за социјална заштита, се заменуваат со соодветни бројки од образецот „Деловен резултат во тек на годината“ — (Биланс на успехот) кој се применува од 1 јануари 1981 година.

**III**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 57/2  
29 декември 1981 година  
Штип

Потпретседател,  
**Марија — Сенка Кедева, с. р.**

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ШТИП**

**25.**

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата и член 58 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, на седницата одржана на 30 декември 1981 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1982 ГОДИНА**

**I**

Пресметковната стапка на придонесот за општествена заштита на децата во 1982 година се утврдува во висина и тоа:

- 1,85% — од бруто личен доход на работните луѓе во нестопанството и

— 2,81% од бруто личен доход на работните луѓе во стопанството.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 10-1850/1

30 декември 1981 година

Штип

Претседател,  
Олга Јовановиќ, с. р.

## СОДРЖИНА

	Страна
1. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1981 година во пресметката на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	1
2. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1981 година — —	1
3. Решение за разрешување од функцијата советник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство	1
4. Правилник за организацијата и работата на семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците во основното училиште — — —	2
5. Упатство за издавање и амортизација на обврзниците на задолжителниот заем и за начинот на евидентирањето на постојаните средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта — —	3
6. Одлука за избор на претседател на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика — — —	4
7. Одлука за престанување на употребата на учебникот „Литература за II клас на албански јазик“ — — — — —	5
8. Решение за одобрување на учебникот „Хемија за I клас“ — — — — —	5
8. Решение за одобрување на учебникот „Прехранбена технологија I дел“ — — — — —	5
10. Решение за одобрување на учебникот „Историја за VI одделение“ — — — — —	5
11. Решение за одобрување на учебникот „Буквар за I одделение на турски јазик“	5
12. Решение за одобрување на учебникот „Логаритамски таблица“ — — — — —	6
13. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 49/81 од 11 ноември 1981 година	6
14. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 84/81 од 10 декември 1981 година —	6
<b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b>	
<b>СКОПЈЕ</b>	
1. Одлука за престанок на уплатата на придонесите од доходот и од личниот доход од работен однос за месеците ноември и декември 1981 година — — — — —	7
2. Одлука за утврдување стапки на придонеси за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1982 година — — — —	8
3. Одлука за престанок на уплатата на придонесот за научна дејност од доходот и личниот доход од работен однос за месеците ноември и декември 1981 година — —	8
4. Одлука за утврдување стапки на придонеси за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1982 година — — — —	8
5. Одлука за престанок на уплатата на придонесите од доходот и од личниот доход од работен однос за месеците ноември и декември 1981 година — — — —	8
6. Одлука за утврдување стапки на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1982 година — — — —	9
9. Одлука за престанок на уплатата на придонесите од доходот и од личниот доход од работен однос за месеците ноември и декември 1981 година — — — —	9
10. Одлука за утврдување стапки на придонеси за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1982 година — — — —	10
11. Одлука за престанок на уплатата на придонесот за научна дејност од доходот и личниот доход од работен однос за месеците ноември и декември 1981 година —	10
12. Одлука за утврдување стапки на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1982 година — — — —	10
13. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје за 1982 година — — — —	10
<b>ПРОБИШТИП</b>	
14. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за остварување на приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општина Пробиштип и на Републичката заедница на културата за 1981 година — — — — —	11
15. Одлука за утврдување на пресметковна стапка за здружување средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за 1982 година — Пробиштип — — — —	11
<b>ТЕТОВО</b>	
16. Одлука за утврдување висината на стапките за придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Тетово — — — — —	12
17. Одлука за утврдување пресметковна стапка за здружување средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово за 1982 година — — — — —	12
<b>БИТОЛА</b>	
18. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Битола — — — —	12

ПРИЛЕП		1	2	3	
19.	Одлука за утврдување на висината на пресметковните стапки за здружување на средства за задоволување на личните и заедничките потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата за 1982 година — — — — —	13	0112	Преработка на неметални минерали	11202
			0113	Метало-преработувачка дејност	11413
			0114	Машиноградба	11885
			0115	Производство на сообраќајни средства	11908
			0117	Производство на електрични машини и апарати	10555
20.	Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи за основното воспитание и образование на општина Прилеп за 1982 година — — — — —	13	0118	Производство на базни и хемиски производи	13400
			0119	Преработка на хемиски производи	12364
			0120	Производство на камен, чакал и песок	10936
			0121	Производство на градежен материјал	10612
			0122	Производство на режана граѓа и плочи	9478
РЕСЕН	21.	13	0123	Производство на финални производи од дрво	9345
			0124	Производство и преработка на хартија	12210
			0125	Производство на текстилни ткаенини и производи	9790
			0126	Производство на готови текстилни производи	8497
			0127	Производство на кожа и крзно	12362
ВИНИЦА	22.	14	0128	Производство на кожни кондури и галантерија	10457
			0129	Преработка на каучук	14701
			0130	Производство на прехранбени производи	10550
			0131	Производство на пијалак	9493
			0132	Производство на сточна храна	11473
ШТИП	23.	14	0133	Производство и преработка на тутун	10580
			0134	Графичка дејност	10418
			0139	Производство на разноврсни производи	10296
			0201	Земјоделско производство	8450
			0202	Земјоделски услуги	10224
25.	Одлука за утврдување на пресметковната стапка на придонесот за општествена заштита на децата во 1982 година — — — — —	14	0203	Рибарство	9105
			0300	Шумарство	10058
			0400	Водостопанство	9310
			0501	Високоградба	9454
			0502	Нискоградба и хидроградба	10261
			0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	10483
			0601	Железнички сообраќај	11326
			0604	Воздушен сообраќај	13273
			0605	Патен сообраќај	11076
			0606	Градски сообраќај	12127
			0609	ПТТ услуги	11185
			0701	Трговија на мало	9751
			0702	Трговија на големо	12177
			0703	Надворешна трговија	17083
			0801	Угостителство	8718
0802	Туристичко посредување	9084			
0901	Занатлики услуги и поправки	11898			
0902	Лични услуги и услуги во домаќинството	6777			
1001	Уредување населби и простории	9049			
1002	Станбена дејност	13024			
1003	Комунална дејност	9937			
1102	Лотарија	12938			
1103	Услуги во областа на прометот	12758			
1104	Проектирање и слични технички услуги	15401			
1105	Геолешки истражувања	9906			
1106	Истражувачко-развојни работи	15152			
1109	Деловни услуги	11949			
1201	Образование	11718			
1202	Научно-истражувачка дејност	15589			
1203	Култура, уметност и информирање	12132			
1204	Физичка култура и спорт	10756			
1301	Здравствена заштита	12558			
1302	Општ. заш. на деца и млад. и социј. заштита	9685			
1101	Банкарство	13661			
1102	Осигурување	14745			

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА — ЦЕНТРАЛА СКОПЈЕ

Врз основа на член 221 ст. 3 од Законот за саниција и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 41/80 и 25/81), Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Централна во Скопје, утврдува и објавува дека просечниот личен доход исплатен за јануари-септември 1981 г. по работник, а на основа податоците од периодичните пресметки за деветте месеци 1981 год., по гранки во кои се распоредени организациите на здружен труд спрема Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76 г.) изнесува:

Гранка	Назив на гранката — дејноста	Просечен бруто месечен личен доход по работник за јануари-септември 1981 год.
1	2	3
0101	Електростопанство	13759
0102	Производство на јаглен	14209
0106	Производство на железна руда	13513
0107	Црна металургија	13667
0108	Производство на руда и обоени метали	16326
0109	Производство на обоени метали	13981
0110	Преработка на обоени метали	12180
0111	Производство на неметални минерали	10953